



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата

Среда, 17 јули 1985
Скопје
Број 23 Год. XLI

Претплатата за 1985 година изнесува 2.000 динари. Овој број чини 80 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

352.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од Законот за помилување, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 3 јули 1985 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Се ослободуваат од натамошно извршување на изречената казна затвор осудените лица:

1. Лазаревски Трајко Јован, од Скопје,
2. Гулевски Тодор Богомир, од Скопје,
3. Даути Бафтир Абедин, од с. Г. Строгомиште,
4. Зефа Чун Библикај, од с. Брковац,
5. Иванов Стојче Ангел, од Штип,
6. Гунул Кадри Осман, од Скопје,
7. Митревски Тодџе Донче, од Скопје,
8. Шабани Шефки Петрит, од Скопје,
9. Авдиќ Шериф Илџаз, од Скопје

II

Им се услови на 1 година извршувањето на изречената казна затвор на осудените лица:

1. Јосифов Славко Добре од с. Уларци, во траење од 1 месец,
2. Бошњакоски Никола Анастас, од Охрид, во траење од 2 месеца,
3. Браскоски Петко Иван од Охрид, во траење од 2 месеца,
4. Нешов Киро Глигор од Кочани, во траење од 3 месеци,
5. Усеини Кенан Аднан од с. Чајле, во траење од 3 месеци,
6. Савовски Мане Стојан од с. Опила, во траење од 3 месеци,
7. Јосифоски Трајан Тодџе од с. Подмолје, во траење од 3 месеци,
8. Неврус Сулејман Сула од с. Татеша, во траење од 3 месеци,
9. Грозданов Костадин Цветан од Кочани, во траење од 4 месеци,
10. Тодоров Васо Борис од Скопје, во траење од 4 месеци,
11. Гулшахе Билал Лика од Тетово, во траење од 5 месеци.

III

Им се услови на 2 години извршувањето на изречената казна затвор на осудените лица:

1. Јаневски Димитрија Спасе од с. Марино, во траење од 3 месеци,
2. Богданоски Анте Јосиф од Гостивар, во траење од 3 месеци,
3. Ангелов Стојан Павле од Свети Николе, во траење од 4 месеци,
4. Рамадан Измир Љазим од с. Враљовце, во траење од 4 месеци,
5. Медија Ариф Минир од Тетово, во траење од 4 месеци,
6. Шаиноски Вебија Есат од с. Окиси, во траење од 3 месеци,
7. Шаиноски Вебија Беќир од с. Окиси, во траење од 4 месеци,
8. Данев Киро Димитар од Штип, во траење од 5 месеци,
9. Спанчевски Александар Јорданчо, од Кочани, во траење од 5 месеци.

IV

Делумно се ослободуваат од извршување на изречената казна затвор осудените лица:

1. Трајчевски Ристо Дане од с. Коњско, во траење од 3 месеци,
2. Трампески Борис Томе од Охрид, во траење од 4 месеци

V

Делумно се ослободуваат од натамошно извршување на изречената казна затвор осудените лица:

1. Иванов Ванчо Методи од Свети Николе, во траење од 3 месеци,
2. Редепи Исен Меваип од с. Симница, во траење од 4 месеци,
3. Милошевиќ Душан Никола од Скопје, во траење од 6 месеци,
4. Марковски Илија Ристо од Скопје, во траење од 6 месеци,
5. Алексоски Трајче Цветко од с. Габреш, во траење од 6 месеци.

VI

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-528
3 јули 1985 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Ванчо Апостолски, с р

353.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од Законот за помилување, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 12 јули 1985 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Се ослободуваат од натамошно извршување на изречената казна затвор осудените лица:

1. Јеленковиќ Мирослав Стеван, од с. Зоруновац,
2. Мустафа Садула Абиб, од Охрид.

II

Им се услови за 1 година извршувањето на изречената казна затвор на осудените лица:

1. Батандиев Јован Никола од Прилеп, во траење од 3 месеци,
2. Мемедов Шукри Ракип од Делчево, во траење од 3 месеци,
3. Асани Шебрит Ферзи од с. Заграчани во траење од 4 месеци,
4. Јакимовски Санде Борис од с. Градец, во траење од 5 месеци,

III

Им се услови на 2 години извршувањето на изречената казна затвор на осудените лица:

1. Грошлевски Илија Лазар од с. Ново село, во траење од 6 месеци,

2. Јованов Перо Танчо од Кочани, во траење од 6 месеци,

3. Георгиевска Павле Цвета од Скопје, во траење од 1 година

IV

Делумно се ослободуваат од натамошно извршување на изречената казна затвор осудените лица.

1. Неделковски Трпе Тодор од с. Драчево, во траење од 2 месеца.

2. Новков Трајче Коле од Скопје, во траење од 2 месеца.

3. Балканова Мојсо Ружа од Скопје, во траење од 1 година.

V

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-558
12 јули 1985 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Ванчо Апостолски, с. р.

354.

Врз основа на член 21 од Одлуката за личните доходи и другите примања на делегатите и на функционерите што ги избира и именува Собранието на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 15/78), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на СРМ, на седницата одржана на 27 јуни 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ЛИЧНИОТ ДОХОД НА ДЕЛЕГАТИТЕ КОИ НАДОМЕСТ НА ЛИЧЕН ДОХОД ОСТВАРУВААТ ВО СОБРАНИЕТО НА СРМ

1. Надоместокот на личниот доход на делегатите кои надомест на личниот доход во постојан месечен износ остваруваат во Собранието на СРМ се усогласува за 12,5% на надоместокот на личниот доход остварен во јануари 1985 година.

2. Усогласувањето на надоместокот на личниот доход од точка 1 на оваа одлука ќе се исплати од 1 јануари 1985 година, а ќе се изврши на товар на наменските средства на Собранието на СР Македонија.

3. Право на усогласување од точка 1 на оваа одлука имаат и делегатите и функционерите кои остваруваат личен доход во Собранието на СРМ според Законот за работата и правата на делегатите во Собранието и на функционерите во Републиката на кои им престанала функцијата.

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА
НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА
НА СОБРАНИЕТО НА СРМ

Бр 10-492
27 јуни 1985 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на изборите
и именувањата,
Ванчо Близнаковски, с. р.

355.

Врз основа на член 10 од Одлуката за личните доходи и другите примања на делегатите и на функционерите што ги избира и именува Собранието на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 15/78), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на СРМ, на седницата одржана на 27 јуни 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА АКОНТАЦИЈАТА НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА И ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

1. Основицата за утврдување на аконтацијата на личните доходи на функционерите што ги избира и именува Собранието на СРМ, изнесува 20.161 динари (дваесет илјади сто шеесет и еден динари).

2. Личниот доход од точка 1 на оваа одлука ќе се исплати од 1 јануари 1985 година, а ќе се изврши на товар на наменските средства на органот во кој функционерот остварува личен доход.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА
НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА
НА СОБРАНИЕТО НА СРМ

Бр. 10-494
27 јуни 1985 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на изборите
и именувањата,
Ванчо Близнаковски, с. р.

356.

Врз основа на точка 8 од Одлуката за основите и мерилата за утврдување на личните доходи и другите примања на раководните и други работници што ги именува Собранието на СРМ и назначува Претседателството на Собранието на СРМ („Службен весник на СРМ“ број 21/84), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на СРМ, на седницата одржана на 27 јуни 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА АКОНТАЦИЈАТА НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАКОВОДНИТЕ И ДРУГИ РАБОТНИЦИ ШТО ГИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СРМ И НАЗНАЧУВА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОБРАНИЕТО НА СРМ

1. Основицата за утврдување на аконтацијата на личните доходи на раководните и други работници што ги именува Собранието на СРМ и назначува Претседателството на Собранието на СРМ, изнесува 20.161 динари (дваесет илјади сто шеесет и еден динари).

2. Личниот доход од точка 1 на оваа одлука ќе се исплати од 1 јануари 1985 година, а ќе се изврши на товар на наменските средства на Собранието на СРМ.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА
НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА
НА СОБРАНИЕТО НА СРМ

Бр. 10-493
27 јуни 1985 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на изборите
и именувањата,
Ванчо Близнаковски, с. р.

357.

Врз основа на член 7 став 3 од Законот за филмот („Службен весник на СРМ“ бр. 44/75), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИЦИТЕ НА КИНОТЕКАТА НА СРМ**

1. Се разрешуваат досегашните претставници на општествената заедница на Собирот на работниците на Кинотеката на СР Македонија, поради истек на времето за кое се именувани:

- Мице Јанкуловски,
- Феим Исаи,
- Александар Кондев

2. За претставници на општествената заедница во Собирот на работниците на Кинотеката на СР Македонија се именуваат:

1. Јован Лозановски, советник во Републичкиот завод за унапредување на образованието и воспитувањето,

2. Милчо Манчевски, филмски режисер, претседател на филмската младина — Скопје,

3. Томислав Османли, филмски публицист.

Бр. 17-1111/1

21 јуни 1985 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

358.

Врз основа на член 40 став 4 од Законот за Службата на општественото книговодство во СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 44/77), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ ДИРЕКТОР НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО ВО СР МАКЕДОНИЈА**

Се разрешува од должноста помошник на генералниот директор на Службата на општественото книговодство во СР Македонија Саво Бундалески, поради исполнување на условите за пензија, сметано од 1. VII. 1985 година, кога му престанува работниот однос.

Бр. 17-988/2
21 јуни 1985 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

359.

Врз основа на член 96 став 3 од Законот за Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 43/81), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ САМОСТОЕН СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА**

За самостоен советник во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија се назначува д-р Иван Чадо, досегашен директор на Републичкиот завод за заштита на природните реткости.

Бр. 17-1000/2
21 јуни 1985 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

360.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА**

Се разрешува од должноста советник на претседателот на Републичкиот комитет за здравство и социјална политика д-р Душан Зеџ, поради заминување на друга должност, сметано од 1. VI. 1985 година

Бр. 17-1032/2
21 јуни 1985 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

361.

Врз основа на член 9 став 2 од Законот за филмот („Службен весник на СРМ“ бр. 44/75), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПРОМЕТ, ПРОИЗВОДСТВО И ПРИКАЖУВАЊЕ ФИЛМОВИ „МАКЕДОНИЈА — ФИЛМ“ — СКОПЈЕ**

За директор на Работната организација за промет, производство и прикажување филмови „Македонија — филм“ — Скопје се именува Александар Турчинов, директор на оваа филмска организација

Бр. 17-1109/1
21 јуни 1985 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

362.

Врз основа на член 72 став 3 од Законот за заштита на природните реткости („Службен весник на СРМ“ бр. 41/73), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА ПРИРОДНИТЕ РЕТКОСТИ**

Д-р Иван Чадо, се разрешува од должноста директор на Републичкиот завод за заштита на природните реткости, на негово барање.

Бр. 17-1110/1
21 јуни 1985 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

363.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 и член 96 став 3 од Законот за Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 43/81), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СЕКРЕТАРОТ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА КАДРОВСКИ ПРАШАЊА НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА**

За помошник на секретарот на Секретаријатот за кадровски прашања на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија се назначува Јосиф Милевски, досегашен советник на секретарот на Секретаријатот

Бр. 17-1118/1
21 јуни 1985 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

364.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 96 став 3 од Законот за Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 43/81), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СЕКРЕТАРОТ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА КАДРОВСКИ ПРАШАЊА НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

За советник на секретарот на Секретаријатот за кадровски прашања на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија се назначува Ратка Арминовска, досегашен стручен соработник за кадровски прашања во Секретаријатот.

Бр 17-1119/1
21 јуни 1985 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с р

365.

Врз основа на член 171 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКАТА УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНАРНА СЛУЖБА

За директор на Републичката управа за ветеринарна служба се именува Никола Поповски, досегашен републички ветеринарен инспектор.

Бр. 17-1120/1
21 јуни 1985 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с р

366.

Врз основа на член 84 став 4 од Законот за Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 43/81), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА САМОСТОЕН СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

Се разрешува од должноста самостоен советник во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија Васко Христовски, на 30. IX. 1985 година, поради исполнување на условите за пензија, кога му престанува работниот однос.

Бр 17-1121/1
21 јуни 1985 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с р.

367.

Врз основа на член 84 став 4 од Законот за Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 43/81), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК НА НАЧАЛНИКОТ НА БИРОТО ЗА ПРЕТСТАВКИ И ПРЕДЛОЗИ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

Се разрешува од должноста помошник на началникот на Бирото за претставки и предлози на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија Ахмет Сеџулаху, на 31 VII 1985 година поради исполнување на условите за пензија, кога му престанува работниот однос

Бр 17-1122/1
21 јуни 1985 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с р

368.

Врз основа на член 157 став 2 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на СРМ“ бр. 21/84), републичкиот секретар за внатрешни работи пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВОЗАЧ НА ТРАКТОР И ВОЗАЧКА ПОТВРДА

Член 1

Дозволата за возач на трактор и возачка потврда се издаваат на дводелен образец во правоаголна форма, кој развиен има димензии 148 x 105 мм, а превиткан 74 x 105 мм.

Член 2

Образецот на дозволата за возач на трактор е во зелена, а образецот на возачката потврда во жолта боја.

Член 3

На насловната страна образецот на дозволата за возач на трактор содржи: втиснат грб на СРМ, натпис „Социјалистичка Република Македонија“, назив „ДОЗВОЛА ЗА ВОЗАЧ НА ТРАКТОР“ и сервиски број со ознака МА, почнувајќи од 00—001.

На првата внатрешна страна образецот на дозволата за возач на трактор содржи: презиме, име, дата и место на раѓањето, живеалиште (место), матичен број, фотографија (35 x 45 мм) и потпис на возачот, назив на општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи што ја издава дозволата за возач на трактор, место и дата на нејзиното издавање, рок на важењето, број под кој е евидентирана дозволата за возач на трактор, печат на општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи што ја издава дозволата за возач на трактор и потпис на областеното лице.

Фотографијата се прицврстува механички, така што да не може да се замени без оштетување на образецот. На фотографијата се става печат на општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи што ја издава дозволата, а кој само делум се втиснува на фотографијата. Возачот ја потпишува дозволата за возач на трактор при нејзиниот прием

На втората внатрешна страна од образецот на дозволата за возач на трактор е означено кои возила можат да се управуваат со дозволата на возач на трактор и место за евентуално запишување на посебни услови со кои се ограничува користењето на дозволата за возач на трактор (обврска за носење очила, важење само за возило што е прилагодено за

возач без нога и друго), како и отпечатен е сервиски број од насловната страна

На последната страна од образецот на дозволата за возач на трактор се наоѓаат две места за запишување на рокот за продолжувањето на важењето на дозволата за возач на трактор и две места за промена на живеалиштето на возачот (назив и седиште на органот кај кој возачот е запишан во евиденција), печат на општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи што ја издал дозволата и потпис на овластеното лице

Член 4

Дозволата за возач на трактор се изработува според образецот што е отпечатен кон овој правилник и претставува негов составен дел

Член 5

На насловната страна образецот на возачката потврда содржи втиснат грб на СРМ, натпис „Социјалистичка Република Македонија“, назив „ВОЗАЧКА ПОТВРДА“ и сервиски број со ознака МА, почнувајќи од 00—001

На првата внатрешна страна образецот на возачката потврда содржи презиме, име, дата и место на раѓањето, живеалиште (место), матичен број, фотографија (35 x 45 мм) и потпис на возачот, назив на општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи, што ја издава возачката потврда, место и дата на нејзиното издавање, број под кој е евидентирана возачката потврда, печат на општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи што ја издава возачката потврда и потпис на овластеното лице.

Фотографијата се прицврстува механички, така што да не може да се замени без оштетување на образецот. На фотографијата се става печат на општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи што ја издава потврдата, а кој само делум се втиснува на фотографијата. Возачот ја потпишува возачката потврда при нејзиниот прием

На втората внатрешна страна од образецот на возачката потврда се наоѓаат три места за запишување на промената на живеалиштето на возачот (назив и седиште на органот кај кој возачот е запишан во евиденција), печат на општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи што ја издал потврдата и потпис на овластеното лице

Член 6

Возачката потврда се изработува според образецот што е отпечатен кон овој правилник и претставува негов составен дел

Член 7

Образецот на дозволата за возач на трактор и образецот на возачката потврда се изработува од специјален материјал кој има соодветни механички и хемиски карактеристики идентични со материјалот од кој се изработува и возачката дозвола

Член 8

Во образецот на дозволата за возач на трактор и во образецот на возачката потврда, податоците се запишуваат со машина за пишување.

Член 9

Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за образецот и дозволата за возач на трактор и возачка потврда („Службен весник на СРМ“ број 38/75)

Член 10

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“

Бр 23-8386

28 јуни 1985 година

Скопје

Републички секретар
за внатрешни работи,
м-р Љубомир Варошлија, с р

(Насловна страна)

(Грб на СРМ)

Социјалистичка Република
Македонија

ДОЗВОЛА
ЗА ВОЗАЧ НА ТРАКТОР
(сериски број)

(Прва внатрешна страна)

Презиме _____

Име _____

Дата и место _____

на раѓањето _____

Живеалиште (место) _____

Матичен број _____

Потпис на возачот _____

Фотографија
на возачот
35 x 45 мм

Дозволата ја издал _____

Во _____ на _____ 19____

Дозволата важи до _____

Бр. _____

М П.

_____ потпис

(Втората внатрешна страна)

Дозволата за возач на трактор важи за управување со сите видови на трактори, работна машина, мотокултиватор и велосипед со мотор, како и за управување на приклучно возило што го влече трактор или мотокултиватор

Ограничување

(сериски број)

(Последна страна)

Продолжено важењето на дозволата за возач на трактор

1. До _____ 19____ год.

Потпис _____

М. П. _____

2. До _____ 19____ год.

Потпис _____

М. П. _____

ПРОМЕНА НА ЖИВЕАЛИШТЕТО

Бр. _____

Дата _____

М. П.
потпис

Бр. _____

Дата _____

М. П.
потпис

(Насловна страна)

(Грб на СРМ)
Социјалистичка Република
Македонија

ВОЗАЧКА ПОТВРДА
(сериски број)

(Прва внатрешна страна)

Презиме _____

Име _____

Дата и место _____

на раѓањето _____

Живеалиште (место) _____

Матичен број _____

Потпис на возачот _____

Фотографија
на возачот
35 x 45 мм

Возачката потврда ја издал _____

на _____ во _____ 19____ год

Бр. _____

М. П. _____

потпис

(Втора внатрешна страна)

Возачката потврда важи за управување со

1. Работна машина

Бр. _____

Дата _____

М. П.
потпис

2. Велосипед со мотор

Бр. _____

Дата _____

М. П.
потпис3. Мотокултиватор
и со приклучно возило

Бр. _____

Дата _____

М. П.
потпис

Ограничување

(сериски број)

(Последна страна)

ПРОМЕНА НА ЖИВЕАЛИШТЕТО

Бр. _____

Дата _____

М. П.
потпис

Бр. _____

Дата _____

М. П.
потпис

Бр. _____

Дата _____

М. П.
потпис

369.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за здравствена инспекција („Службен весник на СРМ“, бр. 6/85), претседателот на Републичкиот комитет за здравство и социјална политика пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ ИНСПЕКТОРИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува образецот на легитимацијата на здравствените инспектори и начинот на водењето на евиденцијата на издадените легитимации.

Член 2

Легитимацијата на здравствените инспектори содржи четири страници во големина од 7,5 x 10,5 сантиметри.

Првата и четвртата страница се изработени од темно црвена боја, а внатрешните страници од бела боја со црни букви.

На надворешната прва страница на горниот дел стои текстот „Социјалистичка Република Македонија“, под него „Републички комитет за здравство и социјална политика“ во средината на страната е втиснат грбот на Социјалистичка Република Маке-

донија, а под него со големи букви текстот „ЛЕГИТИМАЦИЈА на републичкиот здравствен инспектор“ со златна боја

На втората страница во левиот горен агол стои место на реден број, во десниот агол место за фотографија на имателот на легитимацијата во големина 2,5 x 3 сантиметри, а под неа место за своерачен потпис

На средината на страницата стои текстот „Републички здравствен инспектор“, место за име и презиме на имателот на легитимацијата, во левиот долен агол место за датум на издавањето на легитимацијата Скопје, десно место за потпис на претседателот на Републичкиот комитет за здравство и социјална политика, а во средината ознака „МП“

Третата страница го содржи текстот „Овластување“, а под него во нов ред „Имателот на оваа легитимација согласно член 7 од Законот за здравствената инспекција („Службен весник на СРМ“, бр 6/85) е овластен (се внесува текстот од точките 1, 2, 3 и 4 од член 7)“

Член 3

По разрешувањето на функцијата на која е именуван републичкиот здравствен инспектор, легитимацијата по правило му се враќа на претседателот на Републичкиот комитет за здравство и социјална политика, која се поништува со отиснување на втората страница во дијагонала текстот „поништено“

Член 4

Издадените легитимации се евидентираат во книгата на издадените легитимации што ја води Републичкиот комитет за здравство и социјална политика.

Во евидентната книга се внесуваат следните податоци: реден број, дата на издавањето на легитимацијата, број и дата на решението за именување на републичкиот здравствен инспектор, име, презиме и функција на имателот на легитимацијата, дата на истекот на времето на кое е именуван, односно дата на поништувањето на легитимацијата

Член 5

Образецот на легитимацијата пропишан со член 2 е составен дел на овој правилник

Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“

Бр 01-01-3318
24 јуни 1985 година
Скопје

Претседател
на Републичкиот комитет
за здравство и социјална политика
Каменчо Ѓоргов, с.р.

О Б Р А З Е Ц

Социјалистичка Република Македонија
Републички комитет за здравство и социјална политика

Грб
на Социјалистичка Република Македонија

Легитимација

на републичкиот здравствен инспектор
(прва страна на корицата)

Ред број _____

Простор за фотографија големина 2,5 x 3 сантиметри со своерачен потпис на имателот на легитимацијата.

Текст Републички здравствен инспектор
Име и презиме на имателот на легитимацијата
Дата и место на издавање на легитимацијата
Потпис на претседателот на Републичкиот комитет за здравство и социјална политика
Печат на издавачот на легитимацијата

(втора страна)

Овластување

Имателот на оваа легитимација согласно член 7 од Законот за здравствена инспекција („Службен весник на СРМ“ бр. 6/85) е овластен (текстот од точките 1, 2, 3 и 4 од член 7 од Законот).

(трета страна)

370.

Врз основа на член 44 алинеја 1 од Законот за рибарство („Службен весник на СРМ“ бр 31/84), Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство издава

НАРЕДБА

ЗА ЛОВОСТОЈ НА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ РИБИ И РАКОВИ И ОГРАНИЧУВАЊЕ НА УЛОВОТ ЗА ВРЕМЕ НА ЛОВОСТОЈ

I

Се забранува ловене на следните видови риби и ракови во одделни риболовни води и тоа во времето

A — Во езерата

Охридско Езеро

1. Пастрмка

— охридска пастрмка (пештанска зимска) од Југословенско-албанската граница кај манастирот Св Наум, до вливот на реката Сатеска во Охридското Езеро кај местото Рибница, од 25 XII до 20 III,

— охридска пастрмка (летна форма) во реонот Гradiште — Велјапешт од 15 VI до 15 VIII;

— охридска пастрмка (струшка раса) од вливот на реката Сатеска во Охридското Езеро кај местото Рибница, до Југословенско-албанската граница кај селото Радожда од 15 XII до 5 III,

— пастрмка во реката Црн Дрим, од нејзиниот истек од Охридското Езеро до далјанот од 1 XII до 1 III

2 Белвица од 25 XII до 20 II

3 Крап од 20 V до 15 VI

4 Плашица од 15 V до 31 VIII

Преспанско Езеро

Сите видови риби, со исклучок на грунецот, во периодот од 25 IV до 25 V

Дојранско Езеро

Сите видови риби освен белвицата и крапот во времетраење од 30 дена Почетокот и завршетокот на ловостојот ќе се определува секоја година со посебна наредба во согласност со Спогодбата за рибарство на Дојранското Езеро склучена помеѓу СФР Југославија и Република Грција

По исклучок од став 1 забраната за белвицата ќе трае 2 месеца од 1 VI до 31 VII, а за крапот од 1 IV до 15 V

По исклучок заградената црвеноперка во мандрите до почетокот на ловостојот, може да се лови уште 15 дена од почетокот на забраната

B. — Во вештачките акумулации.

1 Пастрмка од 1 XI до 31 I,

2 Крап од 1 V до 31 V

B — Во реките

1 За сите видови пастрмки од 1 X до 15 I;
2 За сите останати видови риби од 15 IV до 15 V.

Г — За благороден рак се воведува целосна забрана за лов во сите риболовни води во траење од 3 години

II

По исклучок од одредбите на дел I, дозволен е лов на риба за време на ловостој со цел собирање на икра за вештачко размножување на риби за пори-

бување на водите од страна на организациите на здружениот труд кои имаат мрестилишта и кои се занимаваат со ваква дејност и тоа:

Во Охридско Езеро:

— охридска пастрмка (пештанска зимска) од Југословенско-албанската граница кај Манастирот Св. Наум, до вливот на реката Сатеска во Охридското Езеро кај местото Рибница од 20. I. до 20. III.;

— охридска пастрмка (струшка раса) од вливот на реката Сатеска во Охридското Езеро кај местото Рибница до Југословенско-албанската граница кај Радожда од 5. I. до 20. II.;

— охридска пастрмка (летна форма) од 1 до 3. VII. и од 26. до 30. VII.;

— пастрмка во реката Црн Дрим од нејзиниот истек од Охридското Езеро до далјанот од 1. XII. до 1. III.

Во Преспанско Езеро.

— калифорниска пастрмка од 10. I. до 31. III.

Во Дојранско Езеро:

— крап од 15. IV. до 30. IV.

Во вештачките акумулации.

— пастрмка од 20. XI. до 31. I.

Во реките

— пастрмка од 15 XII до 15. I

Организациите од став 1 на овој дел се должни сите целоикрени (недозреани) риби да ги вратат живи во риболовната вода.

III

Со влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за одредување на ловостој на одредени видови риби и ракови („Службен весник на СРМ“ бр. 29/74, 22/75, 14/78 и 13/79).

IV

Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“

Бр. 08-2547/84
17 јуни 1985 година
Скопје

Претседател
на Републичкиот комитет за
земјоделство, шумарство и
водостопанство,
инж. Христо Христоманов, с. р.

371.

Врз основа на член 44 алинеја 3 од Законот за рибарство („Службен весник на СРМ“ бр. 31/84), Републичкиот комитет за земјоделство шумарство и водостопанство издава

НАРЕДБА

ЗА ГОЛЕМИНАТА НА РИБИТЕ ПОД КОЈА НЕ
СМЕАТ ДА СЕ ЛОВАТ

I

Се забранува ловење на риби и ракови во риболовните води под големината одредена со оваа наредба.

Големината на рибите и раковите под која е забрането ловење на одделни видови риби и ракови изнесува.

— охридска пастрмка ловена со мрежи	32 см.
— охридска пастрмка ловена со блинкер	30 см.
— речна пастрмка	25 см.
— мавровска пастрмка	30 см.
— преспанска пастрмка	30 см.
— охридска белвица	21 см.
— крап од Охридското Езеро	28 см.
— јагула	50 см.
— крап од Преспанското Езеро	30 см.
— речен крап	25 см.
— охридска плашица	10 см.
— преспанска нивичка	11 см.
— крап од Дојранското Езеро	30 см.

— дојранска белвица	12 см.
— дојранска црвенперка	15 см.
— преспански скобуст	20 см.
— сом	40 см.
— благороден рак	10 см.
— речна кркушка	10 см.
— речна мрена (бела)	20 см.
— поточна (црна — балканска мрена)	12 см.
— речен скобуст	20 см.
— клен во реките	20 см.
— попадика	15 см.
— жаби	12 см.

Големината на рибата се мери од врвот на рилката до крајот на опашната перка, освен кај пастрмката и белвицата каде што големината се мери до крајот на средните зраци на опашната перка.

Големината на ракот се мери од очите до крајот на опашката.

II

Отстапување од предвидената големина при уловот на риби се дозволува најмногу до 10% кај сите видови риби, а кај плашицата, нивичката и белвицата најмногу до 15%.

III

Со влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за забрана ловење на одредени видови риби и ракови под одредена големина („Службен весник на СРМ“ број 29/74 и 22/75).

IV

Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 08-2547/84
17 јуни 1985 година
Скопје

Претседател
на Републичкиот комитет за
земјоделство, шумарство и
водостопанство,
инж. Христо Христоманов, с. р.

372.

Врз основа на член 44 алинеја 2 од Законот за рибарство („Службен весник на СРМ“ бр. 31/84), Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство издава

НАРЕДБА

ЗА ВИДОВИ НА РИБОЛОВНИ СРЕДСТВА ДОЗВОЛЕНИ ЗА СТОПАНСКИ И СПОРТСКИ РИБОЛОВ И
ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ УПОТРЕБАТА НА ОДДЕЛНИ
РИБОЛОВНИ СРЕДСТВА ЗА СТОПАНСКИ И
СПОРТСКИ РИБОЛОВ

I

Како дозволени риболовни средства за стопански и спортски риболов се сметаат.

1. За стопански риболов:

Скобусничар, мрежа за пастрмка, мрејца за белвица, крапарник за крап, мегдански влак, гриб, пештански влак, влачка, белвачар, слепо влече, карели, (дојрански мрежи), апладе, грунечник, грунчар, престапница, блинкер, мандри, насеки, градежи, даули, фанос, струкови, гри-гри, и други видови мрежи чија големина на окцата одговара на големината пропишана со оваа наредба;

2. За спортски риболов:

Трска, вештачка мушица, блинкер, кепче за лов на мамци, кепче за прифаќање на уловот, кука-граф, горпа за чување на жива риба, црв и други живи мамци за лов на риба во низинските риболовни води.

II

1. Се забранува вршење на стопански риболов во риболовните води со следните риболовни средства чија големина на окцата од јазел до јазел во влажна состојба е помала од:

— за скобусничар	28 мм
— за мрежа за пастрмка	42 мм
— за мрежа за белвица	26 мм
— за крапарник за крап	56 мм
— за мегдански влак и гриб	16 мм
— за пештански влак	16 мм
— за влачка	16 мм
— за белвачар	11 мм
— за слепо влаче	10 мм
— за карели (дојрански мрежи)	42 мм
— за апладе	20 мм
— за грунечник	22 мм
— за грунчар	20 мм
— за престамница	12 мм
— за гри-гри	30 мм

— За други видови мрежи чија големина на окцата е помала од големината на окцата предвидена за одделни видови мрежи за соодветен вид риба

2 Се забранува употребата на следните рибовни средства:

- а) плашничарник и сачма на Охридското Езеро,
- б) летни коци и преспански сак за нивичка на Преспанското Езеро,
- в) погис за крап на езерата,
- г) блинкер со влечење за лов на пастрмка на Охридското Езеро во периодот од 17. X. до 4. V, од 17. V. до 4. VI, од 17. VI. до 4. VII, од 17. VII. до 4. VIII, од 16. VIII до 4. IX.; од 17. IX. до 4. X.

Во дозволеното време за риболов со блинкер, се исклучуваат неделите и државните празници.

- д) црв како мамец за лов на јагула,
- е) уловот со помош на гри-гри е дозволен само со најмногу две мрежи и тоа во периодот од 20. V. до 31. I, а вадењето на мрежата да се врши исклучиво рачно

Во дозволеното време за стопански риболов со блинкер на Охридското Езеро може да се употребат најмногу 10 топки со најмногу по 7 блинкери на топка, како и по 2 жили на кајчето со по најмногу 10 блинкери

III

1 Се забранува вршење на спортски риболов во риболовните води со следниве средства:

- а) со повеќе од 2 стапа со по 3 јадици на секој стап;
- б) самица, струк, чекало, кош, разни видови мрежи и подводни пушки;
- в) црв и други живи мамци за лов на пастрмка,
- г) блинкер со влечење за лов на секаков вид риба;
- д) блинкер со влечење за лов на пастрмка на Охридско Езеро во периодот од 15. X. до 4. V; од 15. V. до 4. VI.; од 15. VI. до 4. VII.; од 15. VII. до 4. VIII.; од 15. VIII. до 14. IX.; од 15. IX. до 4. X.

Во дозволеното време за лов со блинкери дозволено е влечење најмногу на 1 жила со најмногу по 5 блинкери

IV

Со влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за ограничување употребата на риболовните средства за стопански и спортски риболов („Службен весник на СРМ“ бр 29/74, 22/75 и 26/79).

V

Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“

Бр. 08-2547/84
17 јуни 1985 година
Скопје

Претседател
на Републичкиот комитет за
земјоделство, шумарство и
водостопанство,
инж. Христо Христоманов, с. р

373.

Врз основа на член 25 став 2 од Законот за рибарство („Службен весник на СРМ“ бр. 31/84), претседателот на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство пропишува

У П А Т С Т В О ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ

1 Легитимацијата за стопански риболов се издава на рибарскиот работник во организацијата на здружен труд која стопанисува со рибниот фонд според образецот кој е составен дел на ова упатство.

2 Со легитимацијата се утврдува својството на рибарски работник — рибар, кој во организацијата на здружен труд што стопанисува со рибниот фонд врши стопански риболов

3. Големината на легитимацијата за стопански риболов е 10 x 7 см, а нејзините корици се полутврди и обоени со сина боја.

4. Легитимацијата за стопански риболов важи за календарската година за која е издадена, односно за календарската година за која нејзиното важење е продолжено, до колку изречно не е означен покус рок.

Продолжувањето на рокот на важењето на легитимацијата за наредната година го врши организацијата на здружен труд, што ја издава легитимацијата.

5 Со влегување во сила на ова упатство престанува да важи Упатството за обрасците на легитимација за стопански риболов и на дозволи за спортски риболов („Службен весник на СРМ“ бр. 29/74).

6 Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 08-2547/84
17 јуни 1985 година
Скопје

Претседател
на Републичкиот комитет за
земјоделство, шумарство и
водостопанство,
инж. Христо Христоманов, с. р.

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Бр. _____

ОБРАЗЕЦ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ

(Формат 10 x 7)

ГРБ НА РЕПУБЛИКАТА

ЛЕГИТИМАЦИЈА НА РИБАРСКИ РАБОТНИК КОЈ
ВО ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ЗДРУЖЕН ТРУД ШТО
СТОПАНИСУВА СО РИБНИОТ ФОНД ВРШИ СТО-
ПАНСКИ РИБОЛОВ

(Втора страна на корицата)

Своерачен потпис на рибарот
(прва внатрешна страна)

(назив на организацијата на здружен труд која ја издава легитимацијата)

го овластува _____
на рибарското подрачје _____
да врши стопански риболов под условите утврдени
со општиот акт на организацијата на здружен труд
Број _____
ден _____ 19____ год.
во _____

Потпис на овластено лице на орга-
низацијата на здружен труд
М. П.

(петта страна)

(На шестата и седмата страна се даваат упатства за заштита на риболовните води и за документацијата што треба да се носи покрај риболовната дозвола)

Образец број 2

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН ТРУД
ОРГАНИЗАЦИЈА НА СПОРТСКИТЕ РИБОЛОВЦИ
ОПШТИНСКИ ОРГАН НА УПРАВАТА НАДЛЕЖЕН
ЗА РАБОТИТЕ НА РИБАРСТВОТО

ДОЗВОЛА ЗА СПОРТСКИ РИБОЛОВ

Врз основа на член 29 од Законот за рибарство („Службен весник на СРМ“ бр 31/84), се дозволува на _____ од _____ лична карта бр _____ член на спортско риболовно друштво _____ да може да врши риболов во риболовната вода _____ со риболовни средства дозволени за спортски риболов

За оваа дозвола наплатен е надомест во износ од _____ (со букви) _____ динари.

Оваа дозвола важи од _____ до _____

Број _____
_____ 19____ година
М П

ПОТПИС НА ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ,

(прва страна)

Улов на риба

Име на водата	дата	вид на риба	парчиња	кг.

(втора страна)

375.

Врз основа на член 21 став 3 од Законот за рибарство („Службен весник на СРМ“ бр 31/84), претседателот на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство пропишува

У П А Т С Т В О

ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА ЗА ЧУВАР НА РИБОЛОВОТ

1. Легитимацијата за чувар на риболовот се издава според образецот што е составен дел на ова упатство.

2. Со легитимацијата се утврдува својството на чувар на риболовот

3. Големината на легитимацијата за чувар на риболовот изнесува 10 x 7 см, а нејзините корици се тврди и обоени со темно црвена боја.

4. Легитимацијата на чувар на риболовот ја издава организацијата на здружен труд која стопанисува со рибниот фонд, или собрание на општината

5. Легитимацијата за чувар на риболовот важи за календарската година за која е издадена односно за календарска година за која е нејзиното важење продолжено до колку изрично не е означен покус рок.

Продолжување роког на важењето на легитимацијата за наредната година го врши организацијата на здружен труд која стопанисува со рибниот фонд, организацијата на спортските риболовци односно собрание на општината.

6. Со влегување во сила на ова упатство, престанува да важи Упатството за образец на легитимацијата за чувар на риболовот („Службен весник на СРМ“ бр 29/74)

7. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 08-2547/84
17 јуни 1985 година
Скопје

Претседател
на Републичкиот комитет за
земјоделство, шумарство и
водостопанство,
инж **Христо Христоманов**, с р.

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН ТРУД
СОБРАНИЕ НА ОПШТИНА

БРОЈ _____

ОБРАЗЕЦ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА ЗА ЧУВАР
НА РИБОЛОВОТ

(формат 10 x 7 см)

ГРБ НА РЕПУБЛИКАТА

ЛЕГИТИМАЦИЈА ЗА ЧУВАР НА РИБОЛОВОТ

(втора страна на корицата)
Фотографија големина 6 x 4 см.

(своерачен потпис на чуварот на риболовот)

(прва внатрешна страна)

(назив на организацијата на здружен труд, собрание-

то на општината или организацијата на спортските риболовци што ја дава легитимацијата) го овластува _____ да обавува рибочуварска дејност предвидена со Законот за рибарство

Број _____
ден _____ 1985 година
во _____

Потпис на овластеното лице

М П

(Втора, трета и четврта внатрешна страна)

Легитимацијата важи

од _____ до _____ 19____ год.

Потпис на овластеното лице

376.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 433 од Уставот на СР Македонија и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по јавната расправа одржана на 18 април 1985 година, на седницата од 15 мај 1985 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ

а) Одлуката за привремено обезбедување на договорениот обем на средствата за задоволување на заедничките потреби и интереси во областа на културата од општ интерес за Републиката во 1983 година бр 08-903, донесена од Собранието на СР Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд одржана на 4 април 1984 година („Службен весник на СРМ“ бр 13/84),

б) Одлуката за привремено обезбедување на планираните средства за задоволување на заедничките потреби и интереси во областа на културата од општ интерес за Републиката во 1984 година, бр 08-1006, донесена од Собранието на СР Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд одржана на 12 април 1984 година („Службен весник на СРМ“ бр 14/84) и

в) Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за привремено обезбедување на планираните средства за задоволување на заедничките потреби и интереси во областа на културата од општ интерес за Републиката во 1984 година, број 08-2438, донесена од Собранието на СР Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд одржана на 26 септември 1984 година („Службен весник на СРМ“ бр 31/84)

2 Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“

3 Самоуправните интересни заедници на културата на општините Гази Баба Карпош, Кисела Вола, Центар и Чаир — Скопје, како и Самоуправната интересна заедница за култура во Струмица поведоа постапка за оценување уставноста и законитоста на Одлуките означени под а) и б), а Самоуправната интересна заедница за култура во Кратово за Одлуката означена под в)

Според наводите во предлозите оспорените одлуки се несогласни со Уставот и законот, затоа што со нив, Собранието на СР Македонија без основ во Уставот и законот утврдува обврска за општинските самоуправни интересни заедници на културата да уплатат определен износ на средства на сметка на Републичката заедница на културата, за задоволување на заедничките потреби и интереси во областа на културата од општ интерес за Републиката во 1983 и 1984 година. Средствата за задоволување на заедничките потреби во Републиката во областа на културата, општинските самоуправни интересни заедници обезбедувале со здружување на средства. Така, согласно склучената Самоуправна спогодба за здружување на средства во Републичката заедница на културата, а врз основа на Годишната програма за остварување на Планот на Републичката заедница од 1981—1985 година општинските заедници, со посебен договор што посебно секоја од нив го склучува со Републичката заедница, секоја година ја утврдуваат висината на средствата што ги здружуваат за таа цел. Такви договори имало склучено и за 1983 година, и договорените средства биле уплатени, но во март 1984 година, Републичката заедница доставила анекс-договори со кои барала зголемување на веќе договорените износи, без, притоа, да достави одлука за измени и дополнувања на Годишната програма за остварување на Планот на Републичката заедница од 1981—1985 година, во 1983 година. За 1984 година, пак, договорите не биле потпишани заради несогласување со висината на средствата што се барани,

4 Собранието на СР Македонија, во одговор на наводите во предлозите, го достави мислењето на Одборот за образование, наука и култура на Соборот на здружениот труд

Во одговорот е наведено дека оспорените одлуки имаат основ во член 62 од Уставот на СР Македонија и член 20-а од Законот за самоуправните интересни заедници на културата и дека се од привремен карактер, а Собранието на СР Македонија ги донесе затоа што било доведено во прашање остварувањето на активностите предвидени и утврдени со годишните програми на Републичката заедница на културата како и нивното реализирање во целина. Сè до конечното донесување на оспорените одлуки, максимално биле преземани мерки и активности за обезбедување на договорените обврски на општинските самоуправни интересни заедници на културата за надминување на состојбите кои довеле до неостварување на приходите на Републичката заедница на културата. Затоа донесувањето на овие одлуки, според наводите во одговорот, е во функција на ефикасно и одговорно остварување на системот на самоуправното договарање во рамките на самоуправните интересни заедници, односно, тоа ќе овозможи и подоследно остварување на самоуправно договорените обврски за обезбедување средства за реализирање на заедничките потреби од областа на културата од општ интерес за Републиката

5. На јавната расправа Судот утврди дека со Одлуката наведена во точка 1 под а) општинските самоуправни интересни заедници на културата, што не го обезбедиле договорениот обем на средства за задоволување на заедничките потреби и интереси во областа на културата од општ интерес за Републиката во 1983 година, се задолжени неуплатениот дел од договорениот износ утврден во рамките на предвидувањето со Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на СР Македонија за периодот од 1981—1985 година во 1983 година, да го уплатат на сметката на Републичката заедница на културата најдоцна до 31 мај 1984 година

Со Одлуката наведена во точка 1 под б), определени општински самоуправни интересни заедници на културата се задолжени да уплатат најдоцна до 31 декември 1984 година определени износи на сметка на Републичката заедница на културата, заради обезбедување планираниот обем на средства за задоволување на заедничките потреби и интереси во областа на културата од општ интерес за Републиката во 1984 година. Оваа одлука е изменета и дополнета со Одлуката наведена во точка 1 под в), а измените и дополнувањата се состојат во тоа што со неа се опфатени сите општински самоуправни интересни заедници на културата и се задолжени да го уплатат планираниот обем на средствата, а износите што се должни да ги уплатат се изменети, како и крајниот рок за уплата — место 31 декември 1984 година крајниот рок за уплата е 31 октомври 1984 година

Сите три оспорени одлуки се од привремен карактер и се донесени врз основа на член 62 став 1 од Уставот на СР Македонија и член 20-а од Законот за самоуправните интересни заедници на културата

Според член 62 став 1 од Уставот на СР Македонија, ако во самоуправната интересна заедница што врши определени дејности односно работи што се од посебен општествен интерес не се донесе одлука за прашање од кое битно зависи работата на интересната заедница, Собранието на Социјалистичка Република Македонија односно собранието на општината може, под услови и во постапка пропишани со закон, да донесе одлука со која привремено се решава тоа прашање

Од оваа уставна одредба произлегува дека во случаите кога во рамките на самоуправната интересна заедница нема да се донесе одлука по самоуправен пат а се работи за прашање од кое битно зависи работата на интересната заедница, собранието на општествено-политичката заедница може да донесе интервентна одлука со која привремено се решава тоа прашање

Основна уставна определба е односите во самоуправни интересни заедници, па според тоа и општествено-економските односи, да се уредуваат со самоуправно спогодување и договарање на работните луѓе во основните организации на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници што ја основале самоуправната интересна заедница Меѓутоа, кога се во прашање самоуправни интересни заедници што вршат определени дејности односно работи што се од посебен општествен интерес, ако не се оствари самоуправното одлучување за прашање од кое битно зависи работата на интересната заедница, Уставот ја предвидел можноста во член 62 став 1, Собранието на СР Македонија, односно Собранието на општината да донесе одлука со која привремено се решава тоа прашање. Можноста за донесување на таа интервентна одлука на Собранието на општествено-политичката заедница, Уставот ја предвидува како исклучок кој доаѓа до примена само доколку прегходно се исцрпени сите можности за самоуправно одлучување во рамките на самоуправната интересна заедница.

Според мислењето на Судот, кога е во прашање обезбедување на средства во рамките на самоуправна интересна заедница што врши работи од посебен општествен интерес, Собранието на општествено-политичката заедница може да интервенира со одлука во смисла на означената уставна одредба, само доколку не биде склучена самоуправни спогодба.

Во 1980 година меѓу општинските самоуправни интересни заедници на културата и Самоуправната интересна заедница на културата на град Скопје е склучена Самоуправна спогодба за здружување на средства во Републичката заедница на културата за развојот на творештвото и културните дејности од општ интерес за Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 27/80), во која учесниците ги утврдиле своите обврски и одговорности во остварувањето на слободната размена на трудот, критериумите, како и начинот и постапката за утврдување висината на средствата што ги здружуваат. Притоа, во член 6 став 1 од Спогодбата е утврдено дека висината на средствата што се здружуваат во Републичката заедница на културата и процентот на учеството, учесниците во спогодувањето го утврдуваат секоја година со посебен договор согласно со предвидувањата што ќе се утврдат со Резолуцијата за политиката на остварувањето на општествениот план на СР Македонија и Општествениот договор за утврдување на средствата од данокот и придонесите од личните доходи наменети за финансирање на општите општествени и на заедничките потреби за соодветната година. Според став 4 на овој член, одлука за висината на средствата и процентот на учеството донесуваат Собранијата на општинските самоуправни интересни заедници на културата — учесници во Спогодбата.

Со оглед на тоа што во конкретниот случај општинските самоуправни интересни заедници здружени во Републичката заедница склучиле самоуправни спогодба со која здружиле средства, Судот смета дека Собранието на СР Македонија немало основ во член 62 став 1 од Уставот на СР Македонија да интервенира со одлука. Судот исто така смета дека извршувањето на она што во самоуправната интересна заедница е самоуправно договорено како и решавањето на споровите кои произлегуваат од самоуправниот однос во кој се наоѓаат учесниците во самоуправна спогодба за здружување на средства, треба да се решава во соодветна постапка, а не со одлуки донесени врз основа на член 62 став 1 од Уставот на СР Македонија.

Со оглед на тоа што Собранието на СР Македонија немало уставен основ да ги донесе оспорените одлуки, Судот утврди дека тие не се во согласност со член 62 став 1 од Уставот на СР Македонија.

Врз основа на изнесеното судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У бр 134/84
15 мај 1985 година

Претседател

Скопје на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с р

377.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 15 мај 1985 година, донесе

ОДЛУКА

1 СЕ УКИНУВА член 1 од Статутот на Здружението на самостојните авто-такси возачи на град Скопје, донесен од Собранието на Здружението на 13 јуни 1984 година, во делот во кој е предвидено задолжително здружување на работните луѓе кои самостојно вршат авто-такси превоз.

2 Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означеното Здружение, на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3 Уставниот суд на Македонија, со решение У бр 253/84 од 6 март 1985 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одредбата означена во точката 1 на оваа одлука. Постапката е поведена затоа што се постави прашањето за согласност на оваа одредба со член 2 од Законот за општествените организации и здруженијата на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр 32/83).

4 На седницата Судот утврди дека во член 1 од означениот Статут е предвидено задолжително здружување на работните луѓе кои самостојно вршат дејност на авто-такси превоз со личен труд и средства во Здружението на самостојните авто-такси возачи на град Скопје.

5 Според член 2 од Законот за општествените организации и здруженијата на граѓани, работните луѓе и граѓаните слободно и доброволно се здружуваат и основаат општествени организации и здруженија на граѓани.

Со оглед на тоа што со означената одредба од оспорениот Статут е предвидено задолжително здружување во Здружението на самостојните авто-такси возачи на град Скопје, иако според означениот Закон тоа здружување е слободно и доброволно, Судот утврди дека оваа одредба не е во согласност со член 2 од Законот за општествените организации и здруженија на граѓани.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У бр 253/84
15 мај 1985 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с р

378.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки на седницата одржана на 29 мај 1985 година, донесе

ОДЛУКА

1 СЕ УКИНУВААТ Заклучоците број 09-240/1, донесени од Извршниот совет на Собранието на општината Македонски Брод, на седницата одржана на 30 јануари 1985 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на Собранието на општината Македонски Брод“.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У бр. 49/85 од 17 април 1985 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на Заклучоците означени во точката 1 од оваа одлука. Постапката е поведена затоа што Органот на управата ресорно определува кое стручно лице ќе учествува на закажаното вештачење.

4. На седницата Судот утврди дека во точката 1 со оспорените Заклучоци е утврдено, „со цел да се подобри редот и дисциплината во органите на управата на Собранието на општина Македонски Брод, Општинскиот суд Кичево и другите судови, органи и организации доколку имаат потреба од разни стручни вештачења барањата, односно поканите да ги доставуваат до Органот на управата при Собранието на општина Македонски Брод кој ресорно ќе определи кое стручно лице ќе учествува на закажаното вештачење“ Понатаму, според точката 12 „доколку Општинскиот суд и другите органи и организации, и понатаму практикуваат поканите лично да ги доставуваат на вештите лица, па тие лица нема да им биде дозволено да учествуваат на закажаната расправа, а доколку такво лице самоволно замине на вештачење, против тоа лице ќе бидат преземени соодветни мерки“ Во точката 3, пак, е определено заклучоците да влегуваат во сила од денот на донесувањето

5 Согласно член 250 став 1 од Законот за процесната постапка, вештачењето го вршат вештачи што ги определува надлежниот суд Во став 3 од истиот член е предвидено надлежниот суд да може да го овласти претседателот на советот или замоле-ниот судија, тие да определат вештачи, ако ним им е доверено изведувањето на доказот со вештачење Член 253 предвидува обврска определените вештачи да се одзгаат на поканата од Судот и да го изнесат својот наод и мислење Согласно член 257, пак, вештачите се повикуваат со доставување на писмена покана во која се наведува името, презимето, занимањето на повиканиот, времето и местото на доаѓање, предметот на кој се повикува и назначување дека се повикува како вештак Во член 242 став 1 од Законот за кривична постапка е предвидено дека вештачењето го определува со писмена наредба органот што ја води постапката Член 243 став 1, пак, предвидува дека лицето што се повикува како вештак е должно да се одзвие на поканата и да даде свој наод и мислење

Законот за прекршоците во член 163 став 3 предвидува дека вештачењето го определува со писмена наредба Судот за прекршоци што ја води прекршочната постапка, а член 164, пак, предвидува дека лицето кое се повикува како вештак е должно да се јави на поканата и да даде свој наод и мислење.

Од изнесените одредби од Законот за процесна постапка Законот за прекршоци и Законот за кривична постапка произлегува дека судот го определува вештачењето

Со оглед на тоа што во конкретниот случај со оспорените заклучоци е предвидено органот на управата да определи кое стручно лице ќе учествува на закажаното вештачење, Судот утврди дека тие се во спротивност со означените одредби од Законот за процесната постапка и дека не се во согласност со означените одредби од Законот за прекршоците.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука

У бр 49/85
29 мај 1985 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с р

379.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки на седницата одржана на 29 мај 1985 година, донесе

О Д Л У К А

1 СЕ УКИНУВА член 35 од Правилникот за утврдување на основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка, донесен со референдум од работниците во Одделението за внатрешни работи во Крушево, одржан на 5 мај 1984 година

2 Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означеното Одделение за внатрешни работи во Крушево, на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти

3 Уставниот суд на Македонија, со решение У бр 56/85 од 17 април 1985 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на член 35 од Правилникот означен во точката 1 на оваа одлука Постапката е поведена затоа што на работникот кој оди во пензија во последната година од работниот стаж му се зголемува личниот доход во висина од 15% од остварениот просечен нето личен доход на ниво на органот во претходната година

4 На седницата Судот утврди дека член 35 од оспорениот Правилник предвидува во последната година од работниот стаж на работникот, кој ќе се стекне со користење на право на пензија по било која основа, ќе се исплаќа зголемен личен доход во висина од 15% од остварениот нето личен доход на ниво на Органот во претходната година Ставот 2 предвидува ова право работникот да го стекнува со поднесување молба и давање на писмена изјава Ставот 3, пак, предвидува работникот кој прима зголемен личен доход заради одене во пензија, ако не замине во пензија да го врати примениот бруто износ

5 Согласно член 22 од Уставот на СР Македонија и член 126 од Законот за здружениот труд и член 236 од Законот за државната управа, личниот доход на работникот се утврдува според резултатите од неговиот труд и според неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација, во согласност со начелото на распределба според трудот

Со оглед на тоа што со оспорениот член се врши распределба на личниот доход на тој начин што засилено се вреднува минатиот труд во последната година пред пензионирањето, независно од вложениот труд и постигнатите резултати, Судот утврди дека тој не е во согласност со уставното начело на распределба според трудот

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука

У бр 56/85
29 мај 1985 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с р

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

216.

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА
ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

Врз основа на член 52 од Статутот на Републичката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата и Заклучокот на Извршниот одбор на Собранието на Републичката заедница одржана на 19 VI 1985 година, Собранието на Републичката заедница на седницата на 27 јуни 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОБВРСКАТА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ДОДАТОК НА ДЕЦА ЗА 1985 ГОДИНА

Член 1

Рудници и индустрија за никел и антимон „ФЕНИ“ Кавадарци, во делот на објектот кој мирува, СЕ ОСЛОБОДУВА ОД обврската за здружување средства од личен доход од вработените во Републичката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата за остварување на додаток на деца за 1985 година, за сите исплати на личен доход што ќе се извршат од 1 VII до 31 XII 1985 година

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-459/18

27 јуни 1985 година

Скопје

Претседател,

Владо Бишковски, с р.

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

217.

Врз основа на член 42 став 2 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на СРМ“ бр 13/78) и член 17 од Статутот на Републичката СИЗ за вработување, Собранието на Републичката СИЗ за вработување, на седницата одржана на 14 мај 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ И ВИДОТ НА ПРИХОДИТЕ НА РАБОТНИКОТ И ЧЛЕНОВИТЕ НА НЕГОВОТО ПОТЕСНО СЕМЕЈСТВО ОДНОСНО ДОМАКИНСТВО КОИ ВЛИЈААТ НА ПРАВОТО НА ПРОДОЛЖЕН ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК

Член 1

Во Одлуката за износот и видот на приходите на работникот и членовите на неговото потесно семејство односно домаќинство кои влијаат на правото на продолжен паричен надоместок („Службен весник на СРМ“, број 31/83), во членот 2, по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи

„Приходите остварени од работникот по основите од гочка 1, 3, 4, 5, 8 и 10 ча претходниот став не се сметаат во вкупни приходи кои влијаат на остварувањето на правото на продолжен паричен надоместок“

Член 2

Членот 8 се менува и гласи.

„Кога ќе настапат промени во имотната состојба на семејството, односно домаќинството, што ќе ги изменат околностите што повлекуваат прскинување или престанок на правото на продолжен паричен надоместок, работникот може повторно да поднесе барање и да оствари право на продолжен паричен

надоместок за остатокот на времето определено за исплатување на продолжениот паричен надоместок, во случај на

1. отуѓување (пролажба, замена, подарок) на недвижен имот или на дел од недвижен имот, според поднесената пријава до надлежниот орган (катастар), од првиот ден на наредниот месец,

2. неприфаќање на наследство, од денот на смртта на оставителот,

3. откажување на наследство односно наследен дел од имотот во корист на друг наследник, од денот на давањето на наследничката изјава,

4. експропријација на имотот или дел од имотот, по преземањето на имотот од страна на оној во чија корист е извршена експропријацијата,

5. престанок на вршење на самостојна стопанска дејност или професионална дејност, од денот на бришењето од регистарот,

6. изградба на земјиште кое е обложено со катастарски приход, од денот на издавањето на градежната дозвола“

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр 02-426

17 мај 1985 година

Скопје

Претседател,

Драган Тодоровски, с р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО
ОСИГУРУВАЊЕ НА ГРАД СКОПЈЕ

218.

Врз основа на член 7 од Одлуката за утврдување на учество на корисниците на здравствена заштита во цените на одделни видови на здравствени услуги, како и при набавката на ортопедски помагала, протетички средства и лекови, Собранието на Самоуправната интересна заедница на здравството и здравственото осигурување на град Скопје на седницата одржана на 27 јуни 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА УЧЕСТВОТО НА КОРИСНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ УТВРДЕНИ ВО ОПРЕДЕЛЕН ИЗНОС

Член 1

Со оваа одлука се валоризира учеството на корисниците на здравствена заштита при користењето на лекови по издаден рецепт и услугите на домашна нега на стари и изнемоштени лица со остварениот просечен пораст на цените на лековите, односно здравствените услуги во 1984 година и се утврдува на

— 30 динари по издаден рецепт за оние лекови за чија примена не е потребна непосредна интервенција од стручен медицински работник,

— 220 динари дневно за услугите на домашна нега на стари и изнемоштени лица

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“

Бр 02-7152/3

27 јуни 1985 година

Скопје

Претседател,

Борис Јаневски, с р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — РЕСЕН

219.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр 10/83) и член 181 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Ресен, Собранието на Општинската СИЗ за здравствена заштита со рамноправно учество на Соборог на делегатите корисници на услугите — работници и Соборот на делегатите даватели на услуги, на заедничката седница одржана на 28 јуни 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И СТАПКИТЕ НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО НА КОРИСНИЦИТЕ НА УСЛУГИ — РАБОТНИЦИ ОД ОПШТИНАТА РЕСЕН ЗА 1985 ГОДИНА

Член 1

Во Одлуката за стапките на придонесот за здравствена заштита и стапките на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство на корисниците на услуги — работници од Општината Ресен за 1985 година бр 02-32/1 од 24 XII 1984 година, објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 1/85

Во член 1 став 1 се менува и гласи

„Стапката на придонесот за здравствена заштита за 1985 година се утврдува на 8,00% од бруто личниот доход и другите примања во кои се содржани

— стапката на придонесот за задолжителни видови за здравствена заштита од 4,16%,

— стапката на придонесот за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравствената заштита од 3,84%.

Став 2 се брише

Став 3 се менува и гласи

„Придонесот за несреќа на работа и професионални болести во висина од 0,50%.

Основица за пресметување од претходниот став претставува

— кај обврзниците кои формираат доход — остварениот доход,

— кај обврзниците кои не формираат доход — бруто личните доходи и другите примања“

Став 4 се брише

Член 2

Во член 2 став 1 се менува и гласи:

„Посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство (деташирани работници) се определува во висина од 35% од чистиот личен доход, односно основицата утврдена со посебна одлука

Придонесот од претходниот став по видови на здравствена заштита се распоредува сразмерно на стапките утврдени со членот 1 на оваа одлука“

Член 3

Во член 3 став 1 се менува и гласи

„Придонесот за здравствена заштита на привремено невработените лица — СИЗ за вработување ќе ги плаќа по стапка од 12%.

Основица за пресметување на придонесот од претходниот став претставува просечниот паричен надоместок на привремено невработените“

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јули 1985 година

Одлуката ќе се објави во „Службен весник на СРМ“

Бр 02-61/1

28 јуни 1985 година
Ресен

Претседател,
Дорче Спировски, с р

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ШТИП

220.

Врз основа на член 116 од Законот за здравствена заштита и единствениите критериуми за учество на корисниците на здравствената заштита во цената на одделни видови здравствени услуги при набавка на ортопедски помагала и лекови, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, на заедничката седница на сите собори одржана на 24 јуни 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УЧЕСТВО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ТРОШОЦИТЕ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Член 1

Член 2 став 1 точка 2 се менува и гласи

„За издаден лек по рецепт освен за оние лекови за чија примена е потребна непосредна интервенција на стручен медицински работник од 30 динари“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 04-21/4

24 јуни 1985 година

Штип

Претседател,
Трајче Гелев, с р.

221.

Врз основа на член 105 од Законот за здравствена заштита и член 30 од Статутот на Општинската заедница за здравство и здравствено осигурување — Штип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, на рамноправна седница на двата собора на Собранието одржана на 24 јуни 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОД 1. VI. 1985 ГОДИНА

Член 1

Средства за здравствена заштита во Заедницата за здравствена заштита се здружуваат врз основа на Програмата за работа и развој на Општинската заедница за работниците по стапка од 8,50% од бруто личниот доход, и другите примања

Член 2

Посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство за работниците испратени на работа во странство од основните организации на здружен труд (деташирани работници) се определува по стапка во висина од 25% од утврдената основица што ја претставува месечниот просечен нето личен доход на работниците на матичната организација исплатен во годината што и претходи на годината во која работникот е испратен во странство, односно просечниот месечен нето личен доход во матичната организација остварен во претходните години на сите работници од категоријата што ја има деташираниот работник за работниците кои не оствариле личен доход во претходната година

Основицата од претходниот став во текот на годината се применува како аконтација

По завршната сметка утврдените основици се применуваат зголемени со просекот на зголемениот личен доход во матичната организација во годината во која деташирањето е извршено според претходната година

Член 3

За лица кои работат по договор на дело се плаќа придонес за здравствено осигурување во случај несреќа на работа и професионално заболување по стапка од 3% од исплатениот надомест

Член 4

Придонесите се пресметуваат и ги плаќаат обврзниците на придонесот на начин утврден со закон, со статут или други општи акти на Општинската заедница за здравство и здравствено осигурување — Штип

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 04-21/6
24 јуни 1985 година
Штип

Претседател
Трајче Гелев, с. р

Одласен дел

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 1175 од 28. XI. 1984 година, на регистарска влошка бр. 2-1932-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Монтажно-електроинсталатерската задруга „Електроника“, РО — Скопје, ул. „Невена Георгиева“ бр. 2.

Задругата е основана со одлука на задругарите од 29. VI. 1984 година и Самоуправна спогодба за здружување на трудот и средствата на задругата од 2. VII. 1984 година.

Основачи на задругата се: Рангелов Боро, Маневски Владо, Стојковски Драги, Бундевски Трајко, Милчевски Тодор и Тасевски Душан, сите од Скопје.

Основни дејности електро-инсталатерска (инсталатери на електрични водови, лифтови, светлечки реклами и слично)

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства

За обврските на задругата емчат и задругарите во висина на трикратниот износ од здружениот влог кој изнесува 10 000,00 динари, и тоа за секоја обврска

Лице овластено за застапување е Тасевски Душан, в. д. директор, без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1176/84 (452)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 1292 од 27. XI. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-1747-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Договорната градежна занаетчиска организација на здружениот труд „Љубаш“, Ц. О. — Кавадарци, ул. „Народна младина“ бр. 1, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Жабовски Трајко — директор, без ограничување, а се запишува како нов застапник Монева Ристо — в. д. директор, без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1292/84. (446)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 1281 од 27. XI. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-186-0-0-0, ја запиша во судскиот

регистар промената на лицето овластено за застапување на ЦОУ „Гоце Делчев“ — Неготино, ул. „М. Тито“ бр. 117, со следните податоци. Се брише досегашниот застапник Сечков Никола, а се запишува новиот застапник Николова Цвета, индивидуален работоводен орган, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1281/84. (447)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение Фи. бр. 1271 од 20. XI. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-185-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Централното основно училиште „Браќа Миладинови“, Ц. О. — с. Долни Дисан, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Накова Цвета, в. д. директор, а се запишува новиот застапник Наков Милал, директор, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1271/84. (448)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение Фи. бр. 1317 од 8. XII. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-1887-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Работната организација за управување, одржување и користење на објектите на физичката култура „Водно“, Ц. О. — Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Бранко Димитровски — в. д. директор, без ограничување, а се запишува како нов застапник Зафир Куновски — директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1317/84 (449)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение Фи. бр. 1310 од 5. XII. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-135-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Центарот за култура и информации, Ц. О. — Скопје, ул. „Моша Пијаде“ бр. 1, со следните податоци. Се брише досегашниот застапник Катерина Михајлова в. д. директор, без ограничување, а се запишува како нов застапник Најдески Горѓија — директор, без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1310/84 (450)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение Фи. бр. 1259 од 16. XI. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-314-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на називот на Гимназијата „Зеф Љуш Марку“, Ц. О. — Скопје, нас. Карпош III бб, со следните податоци: Досегашниот назив на работната организација Гимназија „Зеф Љуш Марку“, Ц. О. — Скопје, се менува, така што во иднина ќе гласи Училиште за средно образование „Зеф Љуш Марку“, Ц. О. — Скопје

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1259/84 (451)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение Фи. бр. 1142 од 27. XI. 1984 година, на регистарска влошка бр. 2-1933-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Занаетчиската задруга „Дрвопродукт“, РО — Скопје, ул. „Прохор Пчински“ бр. 94

Задругата е основана со Самоуправната спогодба за здружување на занаетчиите од 10. IX 1984 година

Основачи на задругата се: Кирил Шошолчев, Горѓи Христовски, Фејзула Шабан, Синани Сефер и Перо Горѓиевски, сите од Скопје

Основни дејности. изработка на ролетни од дрво и пластика; столарска; напанска (изработка на на-

лаши и клоупи); изработка на дрвена амбалажа, изработка на дрвена галантерија.

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во своје име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

За обврските на задругата сторени во правниот промет со трети лица одговараат супсидијарно и задругарите во износ од 10.000,00 динари, и тоа за секоја обврска.

Лице овластено за застапување е Кирил Шошолчев — в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 1142/84 (453)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-то Фи. бр 1019 од 14. XI 1984 година, на регистарска вложка бр. 2-1931-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на „Паркет-га, РО — Скопје, ул. „8-10“ бб, населба „Мацари“.

Задругата е основана со Самоуправната спогодба за здружување од 11. VI 1984 година.

Основачи на задругата се: Петрушевски Благоја — Скопје, Милевиќ Радојко — Скопје, Стаменковски Џанко — Скопје, Николовски Радован — Скопје и Николовски Наум — Скопје.

Основни дејности: паркетарска, изолаторска, изработка и поставување на подови со вештачка смола; печкарска и керамичарска за поставување на плочки, стаклорезачка.

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во своје име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Задругарот — основач на задругата во правниот промет со трети лица одговара во висина на задругниот влог, односно за обврската на задругата сторена во правниот промет со трети лица одговара ограничено супсидијарно за секоја обврска до износ од 10.000,00 динари.

Лице овластено за застапување е Петрушевски Благоја — в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 1019/84 (454)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-то Фи. бр. 1279 од 26. XI 1984 година, на регистарска вложка бр. 2-1763-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Земјоделската задруга „Нераште“, Р. О — с. Нераште — Тетово, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Ејуп Латифи — в.д. директор, без ограничување, а се запишува како нов застапник Азир Мустафи — в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 1279/84 (455)

Окружниот стопански суд во Штип, со решение-то Фи бр 244 од 5. IX 1984 година, на регистарска вложка бр. 1-660-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Регионалната самоуправна интересна заедница за здравствена заштита — Источен регион, Кочани.

Основни дејности

1. ја утврдува политиката и донесува план за развој на здравствената заштита што се остварува во Регионалната заедница,

2. поведува иницијатива за оклучување на самоуправни спогодби со општинските заедници за обезбедување средства за задоволување на заедничките потреби и интереси, кои според оваа самоуправна спогодба се остваруваат во Регионалната заедница,

3. донесува статут на Регионалната заедница и други самоуправни општи акти со кои поблиску се утврдува остварувањето на заедничките потреби и интереси во Регионалната заедница,

4. спогодбено со општинската на општинските заедници учествува во донесувањето на самоуправните општи акти со кои во Регионалната заедница се утврдува произведно ниво и обем на правата и условите на користење на здравствената заштита на подрачјето на Регионалната заедница,

5. донесува план и други самоуправни општи акти во областа на народната одбрана и општествената самозаштита во согласност со Законот и планот за народна одбрана и задачите кои се обезбедуваат во рамките на Регионалната заедница,

6. донесува финансиски план на средствата на Регионалната заедница и ја уовојува завршната сметка,

7. одлучува за изградба, реконструкција и опремување на објектите за здравствена заштита од интерес на здравствениот регион во согласност со планот и програмата за здравствена заштита на Регионалната заедница,

8. донесува самоуправен општ акт со кој се утврдуваат единствени основи и мерила за стекнување на доходот со слободна размена на трудот со здравствените организации што вршат дејност за задоволување на заедничките потреби и интереси од подрачјето на Регионалната заедница,

9. по потреба дава предлог за вршење на стручен надзор над работата на здравствените организации,

10. склучува општествени договори и самоуправни спогодби од надлежноста на Регионалната заедница,

11. донесува програма за работа и деловник на Собранието на Регионалната заедница,

12. избира и разрешува претседател и заменик на претседателот на Собранието, членови на Извршниот одбор и другите работни тела,

13. избира претставници на Регионалната заедница во самоуправните органи во други организации и заедници,

14. склучува Самоуправна спогодба за обезбедување на материјалните трошоци за работата на Регионалната заедница,

15. врши и други работи утврдени со закон, со оваа самоуправна спогодба, статутот и другите самоуправни акти на Регионалната заедница.

Во правниот промет со трети лица има неограничени овластувања и одговара со сите свои средства (целосна одговорност) М-р Николов Никола, секретар, ќе ја потпишува Заедницата.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправните општи акти на Заедницата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр 244/84 (456)

Окружниот стопански суд во Штип, со решение-то Фи. бр 172 од 13. VI 1984 година, на регистарска вложка бр. 1-655-0-0-0, го запиша во судскиот регистар конституирањето на РО за основно воспитание и образование „Маршал Тито“ — Пробиштип.

Основни дејности

— воспитание и образование на учениците во траење од осум години, засновано врз придобивките на современата наука, идејните основи на марксизмот, степенот на развитокот на самоуправното социјалистичко општество и постигањата во педагошката теорија и практика. Работејќи на организирано планско реализирање на воспитно образовниот процес, работниците на РО, преку целосно остварување на наставно-воспитните активности утврдени во наставниот план и програма и другите подрачја од програмската структура, ќе обезбедуваат успешно завршување на основното образование и правилно професионално насочување на учениците.

Во правниот промет со трети лица има неограничени овластувања и одговара со сите свои средства (целосна одговорност).

Стојковски Новица, в.д. индивидуален работодавач, со неограничено овластување ќе ја застапува РО.

РО за основно воспитание и образование „Маршал Тито“ — Пробиштип настанала по пат на сполување на ОЗТ „Браќа Миладинови“, односно Централно основно училиште, и ОЗТ Централно основно училиште „Маршал Тито“ — Злстово

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправниот општи акти на РО „Маршал Тито“ — Пробиштип (457)

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр 172/84 (457)

Окружниот стопански суд во Штип, со решение-то Фи. бр. 33 од 6 II 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-480-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице на Општинската самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување, со следните податоци: Му престанува правото за застапување на досегашниот секретар на Општинската самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување, Ц О — Радовиш, Стефанов Киричо, а за секретар на Заедницата е именуван Ефнушев Ристо, кој со неограничени овластувања ќе ја застапува истата

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Радовиш, бр 01-271 од 30 IX 1982 година

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр 33/84 (458)

Окружниот стопански суд во Штип, со решение-то Фи. бр. 32 од 6. II. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-481-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице за застапување на ОСИЗ за старосно осигурување на земјоделците со Ц О. — Радовиш, со следните податоци: Му престанува правото на застапување на досегашниот секретар на ОСИЗ за старосно осигурување на земјоделците со Ц О — Радовиш Стефанов Кирил, а за секретар на Заедницата е именуван Ефнушев Ристо, кој со неограничени овластувања ќе ја застапува истата

Уписот се изврши во регистарот врз основа на Одлуката на Собранието на ОСИЗ за старосно осигурување на земјоделците, бр. 01-67 од 28 X 1982 година

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 32/84 (459)

Окружниот стопански суд во Штип, со решение-то Фи бр. 131 од 26 IV 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-433-1-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице за застапување на ООЗТ Центар за основно образование и воспитување, Н. Сол. О — Св. Николе, ООЗТ „Гоце Делчев“ — Св. Николе, со следните податоци: Му престанува правото за застапување на досегашниот в.д. директор на ООЗТ ЦОУ „Гоце Делчев“ — Св. Николе, во состав на Центарот за основно образование и воспитување, Н. Сол. О. — Св. Николе, Андонов Тихомир, а за директор е именуван Андонов Тихомир кој со неограничени овластувања ќе ја застапува основната организација на дружен труд

Уписот се изврши во регистарот врз основа на Одлуката на Работничкиот совет при ООЗТ ЦОУ „Гоце Делчев“ — Св. Николе, бр 0401-42 од 6 IV 1984 година

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр 131/84 (460)

Окружниот стопански суд во Штип, со решение-то Фи. бр. 258 од 2. X 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-603-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на овластени лица за застапување на Работната заедница на Домот за одмор и рекреација на корисниците на пензија и корисниците на опре-

делени права од инвалидското осигурување, Ц. О — с. Банско, Струмичко, со следните податоци: Досегашниот в.д. раководител Божинковчев Бранко е избран за раководител на РЗ на Домот за одмор и рекреација на корисниците на пензија и корисниците на определени права од инвалидското осигурување, Ц. О. — с. Банско, Струмичко

Уписот се изврши во регистарот врз основа на Одлуката на Работната заедница, бр. 33-05/1 од 27. IX. 1984 година

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр 258/84. (461)

Окружниот стопански суд во Штип, со решение-то Фи бр 185 од 2. VII. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-212-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на овластени лица за застапување на ОЗТ за комунални услуги „Фортуна“ Ц О — Штип, со следните податоци: Му престанува правото за застапување на досегашниот индивидуален работодаден орган на ОЗТ за комунални услуги „Фортуна“, Ц О. — Штип, Шијаков Никола, а за индивидуален работодаден орган односно в.д. индивидуален работодаден орган е именуван Александров Стојан, кој со неограничени овластувања ќе ја застапува ОЗТ.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на Одлуката на Работничкиот совет на ОЗТ „Фортуна“ — Штип, бр 0202-256/2 од 1 VI 1984 година

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 185/84 (462)

Окружниот стопански суд во Битола, со решение-то Фи бр 297 од 29. X 1984 година, на регистарска влошка бр. 127, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата на РО Основно училиште „Димитар Влахов“ с Радожда — Струшко, со следните податоци: Се менува називот на Централното основно училиште „Димитар Влахов“ — с Радожда и истиот ќе гласи Работна организација — Основно училиште „Димитар Влахов“ — с Радожда, со Ц. О.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр 297/84 (36)

Окружниот стопански суд во Битола, со решение-то Фи. бр. 305 од 31. X. 1984 година, на регистарска влошка бр. 126, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата на Работната организација Основно училиште „Климент Охридски“ — с. Драслајца, Струшко, со следните податоци: Се менува називот на Централното основно училиште „Климент Охридски“ — с. Драслајца и истиот ќе гласи Работна организација Основно училиште „Климент Охридски“ — с Драслајца, со Ц О

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр 305/84 (37)

Окружниот стопански суд во Битола, со решение-то Фи. бр. 292 од 26. X 1984 година, на регистарска влошка бр 314, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата на Работната организација Основно училиште „Маршал Тито“ — с Лабуништа, со следните податоци: Се менува називот на Централното основно училиште „Маршал Тито“ — с Лабуништа и истиот ќе гласи Работна организација Основно училиште „Маршал Тито“ — с Лабуништа, со Ц О

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 292/84 (38)

Окружниот стопански суд во Битола, со решение-то Фи. бр 279 од 16. X. 1984 година, на регистарска влошка бр 681, ја запиша во судскиот регистар основането и конституирањето на РО Центар за унапредување на индивидуалното земјоделство — Охрид, со Ц О

Основна дејност

1. ги следи врвните достигнувања во областа на земјоделското производство кај нас и во светот и преку погодни форми се грижи за нивната што поширока примена кај индивидуалните земјоделски производители преку директни контакти и тоа од областа на сточарството, полјоделството, овоштарството, пчеларството, лозарството и стручно издигнување на индивидуалните земјоделски производители,

2. се грижи за благовременото и стручно извршување на мерките што ги финансира или субвенционира Републичкиот совет за унапредување на индивидуалното земјоделство и Општинскиот совет за унапредување на индивидуалното земјоделство на општината Охрид, а по потреба и Собранието на општината Охрид,

3. изработува методологии за поставување демонстративни опыти во полјоделството, градинарството, овоштарството и лозарството,

4. во соработка со Републичкиот центар за унапредување на индивидуалното земјоделство „Примена“ врши набавка на

- потребен лозов и овошен саден материјал,
- одредени видови семиња кои се од посебен интерес за подрачјето на општината Охрид,
- одделни видови репроматеријали и средства за производство,

5. врши агрохемиско испитување на почвите при индивидуалните земјоделски производители,

6. организира општински натпревари за добивање високи приноси кај сите поважни култури и сточарски производи,

7. организира учество на индивидуалните земјоделски производители на општински и други земјоделски изложби,

8. организира стручни советувања и предавања за издигање на стручното ниво на земјоделските производители од општината Охрид

Во правниот промет РО има целосни овластувања и целосна одговорност

Лице овластено за застапување е Кире Маленко, в.д. директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр 279/84. (33)

Окружниот стопански суд во Битола, со решение-то Фи. бр. 256 од 20 IX. 1984 година, на регистарска влошка бр. 540-16, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на ООЗТ РО за основно образование и воспитание „11 Октомври“ — Битола, со ООЗТ за исхрана, одмор и рекреација — Битола со следните податоци. Лице овластено за застапување на ООЗТ е Живко Николовски — в.д. директор, со неограничени овластувања. Му престанува овластувањето на Методија Иванов

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 256/84. (31)

Окружниот стопански суд во Битола, со решение-то Фи. бр. 278 од 15. X. 1984 година, на регистарска влошка бр. 585, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО Комбинирана детска установа „Втори септември“ — Демир Хисар, со Ц О, со следните податоци Лице овластено за застапување на РО е Наумовски Милка, в.д. директор, со целосни овластувања. И престанува овластувањето на Ивановска Душанка

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 278/84. (32)

Окружниот стопански суд во Битола, со решение-то Фи. бр. 285 од 23 X. 1984 година, на регистарска влошка бр. 590-08, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на ООЗТ ЦОУ „Светозар Вукмановиќ-Темпо“ с. Белчиш-

та, во состав на Работната организација за основно образование и воспитание „Кирил и Методиј“ — Охрид, со следните податоци Лицето овластено за застапување е Китевски Јоце, индивидуален работоводен орган, директор, со неограничени овластувања. Му престанува овластувањето на Трајчевски Болоја.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 285/84. (34)

Окружниот стопански суд во Битола, со решение-то Фи. бр. 257 од 24. IX. 1984 година, на регистарска влошка бр. 576-05, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на ООЗТ РО за основно образование и воспитание „11 Октомври“ — Прилеп, ООЗТ ОУ „Гоце Делчев“ — Прилеп, со следните податоци Лице овластено за застапување на ООЗТ е Трајковски Кирил, в.д. индивидуален работоводен орган, со неограничени овластувања. Му престанува овластувањето на Попоски Тодор

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 257/84. (35)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-то Фи. бр. 1326 од 11. XII. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-1744-14-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Работната организација за основно воспитание и образование „Карпош“, О. Сол. О, со ООЗТ — Скопје, ООЗТ ЦОУ „Борис Кидрич“ — с. Сарај Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Реџеп Зенели — директор, без ограничување, а се запишува како нов застапник Мисини Шефки — директор без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1326/84. (26)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-то Фи. бр. 1314 од 11. XII. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-289-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Заводот з. архабилитација на деца и младинци, Ц О. — Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Цветан Аврамовски — претседател на привремениот одбор, а се запишува како нов застапник Велимир Гурчиновски — в.д. директор, без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1314/84. (27)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-то Фи. бр. 1346 од 12. XII. 1984 година, на регистарска влошка бр. 2-1771-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Градежно-занаетчишката задруга „Брегалница“, Р. О. — Горче Петров — Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Бошковиќ Михајлов — в.д. директор, без ограничување, а се запишува како нов застапник Наков Тодор — в.д. директор, без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1346/84. (28)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-то Фи. бр. 1269 од 13. XII. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-1595-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Стоматолошки факултет, О. СОЛ О со ООЗТ — Скопје при Универзитетскиот центар за медицински науки Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник декан професор д-р Благородна Лазаревска, претседател на колегијалниот работоводен орган, без ограничување, а се запишува,

како нов застапник декан професор д-р Иван Тавчиоски, претседател на колеџијалниот работоводен орган, без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 1269/84 (29)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-то Фи бр. 1381 од 18. XII. 1984 година, на регистарска влошка бр 1-816-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Прадежно-занаетчиската задруга „Модрич“ — Скопје, ул. „221“ бр 1, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Тосовска Бошковска Савица, в. д. директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Гајовиќ Миодраг, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 1381/84. (22)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-то Фи бр 1365 од 17. XII. 1984 година, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Основното училиште „Стив Наумов“ — Ц. О. Скопје, ул. „801“ бр 28, населба Автокоманда, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Милка Тодоровска, директор, со неограничено овластување, а се запишува како нов застапник Миле Недановски — в. д. директор, со неограничено овластување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 1365/84 (23)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-то Фи бр. 1357 од 17. XII. 1984 година, на регистарска влошка бр. 2-809-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Монтажно-занаетчиската задруга „Далеководи“, Скопје, ул. „Босна и Херцеговина“ бб, барака 8, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник в. д. директорот Томовски Трајко, без ограничување, а се запишува новиот застапник Јаневски Стево, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 1357/84 (24)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-то Фи бр. 778 од 10. XII. 1984 година, на регистарска влошка бр 2-1021-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето на Браваро-вагарската задруга „Вагар“, Р. О. — Скопје, со следните податоци: Досегашното седиште на Браваро-вагарската задруга „Вагар“, Р. О. — Скопје, ул. „Бихачка“ бр 12, се менува, така што во иднина ќе гласи Браваро-вагарска задруга „Вагар“, Р. О. — Скопје, Индустриска зона „Југ“

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 778/84 (25)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-то Фи бр. 1223 од 13. XII. 1984 година, на регистарска влошка бр. 4-1934-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар Работната заедница Авто-мото друштво „Киро Бурназ“ — Куманово, Работна заедница за обука на возачи, Н. Сол. О. — Куманово, ул. „ЈНА“ бр 6-а

Основни дејности: 120190 — стекнување на посебни знаења за управување со моторни возила

Работната заедница во правниот промет со трети лица истапува во име и за сметка на Авто-мото друштвото „Киро Бурназ“ — Куманово

За обврските на Заедницата што се сторени во правниот промет со трети лица одговара неограничено солидарно Авто-мото друштвото „Киро Бурназ“ — Куманово.

Лице овластено за застапување е Савевски Трајан, директор, без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1223/84 (20)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-то Фи бр. 1029 од 19. XII. 1984 година, на регистарска влошка бр 2-1938-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Занаетчиската производна задруга „Детска радост“, Р. О. — Скопје, ул. „Павле Илиќ“ бб.

Задругата е основана со самоуправни спогодба за здружување во занаетчиска задруга од 16. XI. 1983 година

Основачи на задругата се: Дабеvски Бранко, Попчев Никола, Дабеvска Драгица, Попчева Љубица, Спасеновска Цена, Георгиевска Вера, Џоневска Вера, Џоневска Валентина и Тодоровска Гордана, сите од Скопје

Основна дејност 1 плетарско-производство на детска трикотажа и

2 кројачка — на детска облека и конфекција

Задругата во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка

За обврските на задругата одговараат ограничено супсидијарно и задругарите до износ од 10 000,00 динари за секоја обврска.

Лице овластено за застапување е Дабеvски Бранко, в. д. директор, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1029/84. (21)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-то Фи бр 1300 од 10. XII. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-460-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на називот на Гимназијата со паралелки на економско училиште „Кочо Рацин“, Ц. О. — Горче Петров — Скопје, со следните податоци: Досегашната фирма на Работната организација Гимназија со паралелки на економско училиште „Кочо Рацин“, Ц. О. — Горче Петров, Скопје се менува, така што во иднина ќе гласи: Училиште за средно образование „Кочо Рацин“, Ц. О. — Скопје, населба Горче Петров

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 1300/84 (16)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-то Фи бр 1397 од 26. XII. 1984 година, на регистарска влошка бр 3-1796-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Општинската самоуправни интересна заедница за водостопанство, Ц. О. — Дебар, ул. „8 Септември“ бр 48, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Методија Јовчевски — секретар, без ограничување, а се запишува новиот застапник Ахмет Солоти — секретар, в. д. директор, без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 1397/84 (17)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-то Фи бр. 1393 од 28. XII. 1984 година, на регистарска влошка бр 1-1099-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Основното училиште „Велазими“ со Ц. О. Куманово, ул. „Вук Караџиќ“ бб, Куманово, со следните податоци: Се брише досегашниот потписник Зјадин Исмаили, в. д. директор, а се запишува новиот застапник Зија Аизи, директор, без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 1393/84. (18)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 38 од 10 I 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-729-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Комбинираната детска установа „Ангел Шајче“, Ц. О. — Куманово, ул. „Моша Пијаде“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Манојловска Добринка, в. д. директор, без ограничување, а се запишува за нов застапник Љубинка Маринковиќ, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 38/85 (19)

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Фи. бр. 276 од 28. X 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-268-4-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на називот и дејноста на ООЗТ Физикална медицина и рехабилитација со балнеологија и балнеотуризам — Штип, со следните податоци: ООЗТ Физикална медицина и рехабилитација со балнеологија и балнеотуризам, со О Сол О и Суп. О. — Штип, во состав на Медицинскиот центар — Штип се здружува со ОЗТ „Кежовица“ — бања, перење и пеглање и хемиско чистење, Ц. О. — Штип и го менува својот назив, кој ќе гласи Медицински центар — Штип, ООЗТ „Физикална медицина и рехабилитација со балнеологија и балнеотуризам“ — „Кежовица“, со О Сол О СУП.

Истовремено се запиша и промена на дејноста на истата и во иднина ќе ја врши следната дејност:

— болничка, амбулантска, туристичка, специјалистичка, и комунална;

— дејствува и работи во областа на физикалната медицина и рехабилитација со балнеологија и балнеотуризам;

— дијагностика, лекување и рехабилитација на болни од областа на хирургијата, гинекологијата, детско, ушно, ортопедија со трауматологија, невропсихијатрија, интерно, кожно и други области на кои е потребна физикална терапија и медицинска рехабилитација;

— рехабилитација во геријатријата;

— електродијагностика;

— акупунктура, ортотика и протетика, издавање на документација за здравствена состојба на физички лица, унапредување на методите во дијагностиката и рехабилитацијата, рехабилитација и цереброваскуларни и срцеви заболувања, оценка на работоспособност кај физички лица, лечење на пациенти во домашни услови, развивање на здравствени работници и обработка со истите, комунална дејност со хигиенско капење, хемиско чистење — перење и пеглање на алишта, издавање соби за ноќевање и други услуги.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправниот општи акти на Градска бања „Кежовица“, бр. 0101/82 од 8 X 1984 година и Медицинскиот центар — Штип, бр. 0101-3143 од 18 X 1984 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 276/84 (463)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 1316 од 6 XII 1984 година, на регистарска влошка бр. 2-1892-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Градежната задруга за завршни работи во градежништвото „Плафон-под“, Р. О. — Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Ушлиновски Герман — в. д. директор, без ограничување, а се запишува како нов застапник Михајлов Василије — в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1316/84 (15)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 1124 од 7. XI 1984 година, на регистарска влошка бр. 2-1735-0-0-0, го запиша во судскиот регистар конституирањето на задругата со ООЗТ во својот состав под назив: Земјоделска задруга „Југо-прогрес“, Н. Сол О со ООЗТ — Гевгелија, ул. „Маршал Тито“ бр. 13.

Основна дејност: земјоделско производство и пласман на земјоделски производи, градинарство, овоштарство, лозарство, лековити билки, шумски плодови, преработка на печурки и сточарство; деловни услуги и совети на здружените земјоделци и кооперанти, вршење услуги со земјоделска механизација и промет со репроматеријали; 070250 — трговија на големо со мешани стоки, 070224 — прадежен, санитарен и инсталационен материјал; 070225 — хемиски производи, бои и лакови; 070212 — зеленчук, овошје и преработка, шумски плодови, живина и јајца, алкохолни пијалаци.

Задругата во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за сметка на основните организации во нејзиниот состав.

За обврските на задругата сторени во правниот промет со трети лица одговараат неограничено солидарно основните организации во нејзиниот состав.

Лице овластено за застапување е инж. Димитар Проданов, в. д. директор, без ограничување.

Во состав на задругата се следните ООЗТ:

I. Основна задружна организација „Мрзенци“, Н. Сол О — с. Мрзенци.

Пренотацијата на одлуката за организирање на ОЗО е запишана во судскиот регистар, со решение од 4 X 1984 година.

Во основната задружна организација се здружиле 102 земјоделци.

Основни дејности: земјоделско производство и пласман на земјоделски производи, градинарство, овоштарство, лозарство, лековити билки, шумски плодови, преработка на печурки и сточарство, деловни услуги и совети на здружените земјоделци и кооперанти, вршење услуги со земјоделска механизација и промет со репроматеријали.

Споредни дејности: штедно-кредитно работење, промет на градежни материјали и мешана стока и изработка на домашни ракотворби.

Во правниот промет со трети лица основната задружна организација истапува во свое име и за своја сметка, освен за работите за кои во правниот промет е овластена да истапува задругата.

За своите обврски сторени во правниот промет со трети лица основната задружна организација одговара со сите свои средства.

За обврските на оваа задружна организација одговараат неограничено солидарно и останатите ООЗТ во состав на задругата, а задругарите емчат за нејзините обврски до износот од 10 000 00 динари за секоја обврска.

Оваа основна задружна организација одговара неограничено солидарно за обврските на задругата и за обврските на останатите ООЗТ во составот на задругата.

Лице овластено за застапување е Петар Тапков — в. д. директор, без ограничување.

II. ООЗТ за трговија „Струмича“, Н. Сол О — Струмича, ул. Гоце Делчев“ бр. 38.

Пренотацијата на одлуката за организирање на ООЗТ запишана е во судскиот регистар, со решение Фи. бр. 996/84 од 4 X 1984 година.

Основни дејности: 070250 — трговија на големо со мешани стоки, 070224 — градежен санитарен и инсталационен материјал, 070225 — хемиски производи, бои и лакови, 070212 — зеленчук, овошје и преработка, шумски плодови, живина и јајца, алкохолни пијалаци.

Споредна дејност: 070112 — зеленчук, овошје и преработка, 070124 — опрев и градежен материјал; 070127 — бои, лакови и хемикалии.

Во правниот промет со трети лица ООЗТ истапува во свое име и за своја сметка, освен за работите за кои во правниот промет е овластена да истапува задругата

За своите обврски сторени во правниот промет со трети лица ООЗТ одговара со сите свои средства

За обврските на оваа ООЗТ одговараат неограничено солидарно и останатите ООЗТ во состав на задругата, а задругарите емчат за нејзините обврски до износот од 10.000,00 динари за секоја обврска

Оваа ООЗТ одговара неограничено солидарно за обврските на задругата и за обврските на останатите ООЗТ во составот на задругата

Лице овластено за застапување е Ристов Серафим — в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1124/84 (408)

Окружниот стопански суд во Штип, со решение-то Фи. бр. 232 од 29. VIII. 1984 година, на регистарска вложка бр. 1-658-0-0, го запиша во судскиот регистар конституирањето на РО за средно насочено образование со ООЗТ „Кирил и Методи“ со Н. Сол. О — Струмица.

Основни дејности

— воспитување, образование и оспособување за работа како средно-стручни кадри за натамошно образование и самообразование во системот на перманентното образование;

— острчување на средно-стручни кадри од техничко-технолошка струка,

— острчување на средно-стручни кадри од земјоделско-сточарска и прехранбена струка;

— острчување на средно-стручни кадри од општествени дејности.

Споредна дејност.

— сместување на учениците во интернат во ООЗТ Земјоделско-прехранбен училишен центар „Димитар Влахов“, во истата ООЗТ производство на земјоделски производи,

— производство на занаетчиски производи во ООЗТ Техничко-технолошки училишен центар „Никола Карев“.

Во правниот промет со трети лица РО има неограничени овластувања, за обврските на трети лица РО одговара со сите свои средства, за обврските на РО основните организации одговараат н. сол. о.

Лице овластено за застапување е Рендевски Јован — в.д. директор, со неограничени овластувања

Упиоот се изврши во регистарот врз основа на самоуправните општи акти на РО.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 232/84 (432)

Окружниот стопански суд во Штип, со решение-то Фи. бр. 238 од 29. VIII. 1984 година, на регистарска вложка бр. 1-658-3-0-0, го запиша во судскиот регистар конституирањето на ООЗТ РО за средно насочено образование со ООЗТ Н. СОЛ. О. „Кирил и Методи“ — Струмица, ООЗТ Училишен центар за општествена дејност „Јаче Сандански“ О. СОЛ. О. — Струмица.

Основни дејности: острчување на средни стручни кадри од општествени дејности.

Во правниот промет со двете лица Основната организација има неограничени овластувања. За обврските спрема трети лица ООЗТ одговара со сите свои средства, спрема Работната организација ООЗТ одговара неограничено солидарно, а спрема другите ООЗТ одговара ограничено солидарно до 50.000,00 динари

Рендевски Јован, в.д. директор, ќе ја застапува ООЗТ без ограничување.

Упиоот се изврши во регистарот врз основа на самоуправните општи акти на ООЗТ „Јане Сандански“ О. сол О — Струмица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 238/84. (433)

Окружниот стопански суд во Штип, со решение-то Фи. бр. 236 од 29. VIII. 1984 година, на регистарска вложка бр. 1-658-1-0-0, го запиша во судскиот регистар конституирањето на ООЗТ РО за средно насочено образование со ООЗТ, со Н. СОЛ. О. „Кирил и Методи“ — Струмица, ООЗТ Земјоделско прехранбен училишен центар „Димитар Влахов“, О. СОЛ. О. — Струмица

Основни дејности: острчување на средно-стручни кадри од земјоделско-сточарска и прехранбена струка

Споредна дејност: сместување на ученици во интернат.

Во правниот промет со двете лица, Основната организација има неограничени овластувања. За обврските спрема трети лица Основната организација одговара со сите свои средства, спрема Работната организација одговара неограничено солидарно, а спрема другите ООЗТ одговара ограничено солидарно до 50.000,00 динари

Горѓе Стојчев, в.д. директор, ќе ја застапува ООЗТ без ограничување

Упиоот се изврши во регистарот врз основа на самоуправните општи акти на ООЗТ „Димитар Влахов“ О Сол О — Струмица

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 236/84 (434)

КОНКУРСИ

Комисијата за прашања на изборите и именувањата при Собранието на општината Винаца

р а с п и ш у в а К О Н К У Р С

за избор (реизбор) на градежен инспектор, со овластување на инспектор за патишта — еден извршител

Покрај општите услови, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

— да се дипломирани градежни инженери со 2 години работно искуство или градежни инженери (I степен на градежен факултет) со 4 години работно искуство

Заинтересираните кандидати, покрај молбата, должни се да поднесат доказ за завршеното образование и уверение дека против нив не се води кривична постапка.

Молбите се доставуваат до: Собранието на општината Винаца до Комисијата за прашања на изборите и именувањата

Конкурсот трае 15 дена, од денот на објавувањето на конкурсот.

За резултатите од конкурсот, кандидатите ќе бидат запознаени во рок од 8 дена по извршениот избор

С О О П Ш Т Е Н И Е

Врз основа на член 95 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 17/79 и 46/82), собранијата на општините Центар и Карпош објавуваат дека ќе извршат избор на еден судија во Општинскиот суд Скопје I — Скопје

Кандидатите за избор на судија треба да ги исполнуваат следните услови

— да се државјани на Социјалистичка Федеративна Република Југославија,

— да се дипломирани правници со потребно искуство и стручно знаење,

— да имаат положено правосуден испит и

— да имаат морално-политички квалитети за вршење на судиската функција

Заинтересираните кандидати пријавите со потребните документи, треба да ги достават до Комисијата за прашањата на изборите и именувањата на Собранието на општината Центар, во рок од 15 дена, сметано од денот на објавувањето на ова соопштение.

Врз основа на член 95 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 17/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија

О Б Ј А В У В А

дека ќе врши избор на двајца судии на Окружниот суд во Скопје

Кандидатите кои ги исполнуваат условите од член 91 од Законот за редовните судови, пријави да поднесат до Собранието на СРМ — Комисија за прашања на изборите и именувањата, во рок од 15 дена од денот на објавувањето.

Од Комисијата за прашања на изборите и именувањата

СОДРЖИНА

Страна

352	Одлука за помилување на осудени лица —	561	365	Решение за именување директор на Републичката управа за вестинарска служба	561
353	Одлука за помилување на осудени лица —	561	366	Решение за разрешување од должноста самостоен советник во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија —	564
354	Одлука за усогласување на надоместокот на личниот доход на делегатите кои надомест на личен доход остваруваат во Собранието на СРМ —	562	367	Решение за разрешување од должноста помошник на началникот на Бирото за претставки и предлози на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија —	564
355	Одлука за усогласување на основницата за утврдување на аконтацијата на личните доходи на функционерите што ги избира и именува Собранието на СР Македонија	562	368	Правилник за образецот на дозволата за возач на трактор и возачка потврда —	564
356	Одлука за усогласување на основницата за тврдување на аконтацијата на личните доходи на раководните и други работници што ги именува Собранието на СРМ и назначува Претседателството на Собранието на СРМ —	562	369	Правилник за легитимацијата на здравствените инспектори —	565
357	Решение за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Собирот на работниците на Кинотека на СРМ —	563	370	Наредба за ловостој на одделни видови риби и ракови и ограничување уловот за време на ловостој —	567
358	Решение за разрешување од должноста помошник на генералниот директор на службата на општественото книговодство во СР Македонија —	563	371	Наредба за големината на рибите под која не смеат да се ловат —	567
359	Решение за назначување самостоен советник во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија —	563	372	Наредба за видови на риболовни средства дозволени за стопански и спортски риболови за ограничување употребата на одделни риболовни средства за стопански и спортски риболов —	568
360	Решение за разрешување од должноста советник на претседателот на Републичниот комитет за здравство и социјална политика —	563	373	Упатство за образецот на легитимацијата за стопански риболов —	569
361	Решение за именување директор на Работната организација за промет, производство и прикажување филмови „Македонија — филм“ — Скопје —	563	374	Упатство за обрасците на дозволите за спортски риболов —	570
362	Решение за разрешување од должноста директор на Републичкиот завод за заштита на природните реткости —	563	375	Упатство за образецот на легитимацијата за чувар на риболовот —	571
363	Решение за назначување помошник на секретарот на Секретаријатот за кадровски прашања на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија —	563	376	Одлука на Уставниот суд на Македонија, У бр 134/84 од 15 мај 1985 година —	572
364	Решение за назначување советник на секретарот на Секретаријатот за кадровски прашања на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија —	564	377	Одлука на Уставниот суд на Македонија, У бр. 253/84 од 15 мај 1985 година —	573
			378	Одлука на Уставниот суд на Македонија, У бр 49/85 од 29 мај 1985 година —	573
			379	Одлука на Уставниот суд на Македонија, У бр. 56/85 од 29 мај 1985 година —	574
				Општи акти на самоуправните интересни заедници	
				СКОПЈЕ	
			216	Одлука за ослободување од обврската за здружување на средства во Републичката СИЗ за општествена заштита на децата за остварување на додаток на деца за 1985 година —	575
			217	Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за износот и видот на приходите на работникот и членовите на неговото потесно семејство односно домаќинство кои влијаат на правото на продолжен паричен надоместок —	575
			218	Одлука за валоризација на учеството на корисниците на здравствена заштита при користењето на одделни видови здравствени услуги утврдени во определен износ —	575
				РЕСЕН	
			219	Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за стапките на придонесот за здравствена заштита и стапките на посебниот придонес за користење на здравствената заштита во странство на корисниците на услуги — работници од Општината Ресен за 1985 година —	576
				ШТИП	
			220	Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за учество на осигурените лица во трошоците при користењето на здравствената заштита —	576
			221	Одлука за здружување на средства за здравствена заштита од 1 VI 1985 година —	576